


УПАТСТВО ЗА АКТИВАЦИЈА И КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРСКИ ТОКЕН



За да можете да вршите плаќања со софтверски токен, потребно е да:

- се регистрирате преку е-регистрација на веб страната на СБ
- се обратите во најблиската филијала на СБ каде ќе биде извршена пријава и ќе ви биде доделен активацијски код
- ја преземете најновата верзија на мобилната апликација достапна за iOS и Android
- да го активирате софтверскиот токен на вашиот паметен мобилен уред со активацијскиот код кој е валиден 24 часа

АКТИВИРАЊЕ

На менито на мобилната апликација достапна е икона **ТОКЕН** која овозможува активација на софтверскиот токен на вашиот мобилен уред.

STOPANSKA BANKA AD - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Штеди! Депозити Аплицирај! Кортички Аплицирај! Кредити

Токен M TOPS PAY

Каматни стапки % Курсна листа \$ Пресметај!

СБ Локации TOPSI Играј! Калкулатори Пчелка

Новости Правна напомена Контакт

По клик на иконата **ТОКЕН**, извршете најава на m-banking апликацијата со внес на Вашето i-bank корисничко име и лозинка за најава или со внес на ПИН-от за најава кој е замена за внес на корисничко име и лозинка.

На следниот еcran, ќе имате можност да го активирате софтверскиот токен кој Ви е доделен во филијалата на СБ или онлајн преку е-регистрација на веб страната на СБ.

Во првото поле од формата на екранот се внесува **активацијскиот код** за софтверски токен кој ви е испратен преку СМС порака на телефонскиот број кој е регистриран во системите на Банката. Активацијскиот код се состои 5 цифри.

Во второто поле креирајте **код за плаќање** кој понатаму ќе го користите за да се автентицирате при секое користење на софтверскиот токен. Кодот за плаќање е значаен и таен податок. Осигурујте се дека истиот ќе го знаете само Вие и запаметете го. Доколку го заборавите кодот за плаќање кој ќе го креирате, софтверскиот токен престанува да функционира и ќе биде потребно да побарате активација на нов.

Во последното поле, се врши **потврда** на кодот за плаќање.

Активирај

Активирај на софтверски токен

Почитувани, регистрирани сте за користење на софтверски токен. Продолжете со активација

Внеси активацијски код од СМС (5 цифри)

Внеси код за плаќање (5 цифри)

Внеси код за плаќање повторно (5 цифри)

Активирај

Со клик на копчето **АКТИВИРАЈ** ќе добиете порака за успешна активација на софтверски токен, по што ќе можете да го користите Вашиот нов софтверски токен за автентификација преку сите i-bank канали на Стопанска банка АД – Скопје (e-banking, m-banking, телефонско банкарство, како и Topsi Pay сервисот)

УПОТРЕБА


За плаќања на e-banking и телефонско банкарство, како и во случај да користите два мобилни уреди за пристапување до m-banking апликацијата на СБ, лозинката за автентификација на налогот можете да ја креирате со влез во иконата **ТОКЕН**.

Притиснете на копчето **Генерирај токен** и внесете го кодот за плаќање кој го креирате во претходниот чекор. Доколку Вашиот мобилен уред нуди такви можности, наместо да го внесувате кодот за плаќање, автентификацијата можете да ја извршите и со користење на отпечаток од прст или Face ID.


Генерираната лозинка ќе се прикаже на еcranот и истата можете да ја внесете во полето предвидено за ОТП лозинка на електронското банкарство или пак да ја соопштите на агентот во Контакт Центарот на СБ при вршење на налог преку телефонско банкарство.



За плаќања преку **m-banking**, кликнете на иконата **m-banking** и изгответе го потребниот налог. Со клик на копчето **Процесирај** се отвора еcran во кој треба да го внесете Вашиот код за плаќање. Доколку Вашиот уред истото го овозможува, наместо да го внесете кодот за плаќање, ќе можете да се автентицирате со отпечаток од прст или со Face ID.



За да извршите плаќање преку **Topsi Pay**, одберете го пријателот кон кој сакате да извршите плаќање и внесете износ и опис на плаќањето. Со избор на копчето Плати се отвора еcran во кој треба да го внесете Вашиот код за плаќање. Доколку Вашиот уред истото го овозможува, наместо да го внесете кодот за плаќање, ќе можете да се автентицирате со отпечаток од прст или со Face ID.



ОСТАНАТИ КОРИСНИ НАСОКИ:

Мобилниот уред на кој е активиран Вашиот софтверски токен станува Ваш потпис, Ваш паричник и клуч кон Вашите финансии, па затоа од големо значење е истиот соодветно да го чувате и користите.

- Задолжително поставете лозинка или ПИН или биометрија за пристап до вашиот мобилен уред
- Избегнувајте физичко споделување на вашиот мобилен уред - на еден мобилен уред може да биде инсталiran само еден софтверски токен
- Редовно ажурирајте го софтверот на вашиот мобилен уред
- Доколку користите jailbroken или rooted мобилен уред, користењето на софтверскиот токен ќе биде ограничено

Софтверскиот токен можете да го инсталирате и користите само на еден мобилен уред. За да извршите плаќање преку друг уред, на кој не е инсталiran вашиот софтверски токен, генерирајте лозинка со помош на уредот со софтверски токен и внесете ја рачно за да го автентицирате плаќањето на другиот уред.

За сите прашања поврзани со користењето на софтверскиот токен и i-bank каналите, не заборавајте дека нашиот Контакт Центар е достапен 24 часа на ден, 7 дена од неделата.